



ПРИЛОГ 3

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштво за застапување во осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД (во понатамошниот текст друштвото) е формирана на 30.06.2015 година како Акционерско Друштво и запишано во Трговскиот регистар при Централен Регистар на РМ. Времетраењето за кое е формирана Друштвото е неограничено.

Седиштето на Друштвото е на улица Кузман Јосифоски бр.8 Прилеп

До периодот на известување нема промени во трговскиот регистар.

Основната дејност на Друштвото според НКД е 66.220 – дејности на застапници во осигурувањето и осигурителни посредници.

Друштвото ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп нема капитално поврзани субјекти во кој има свои удели или акции ниту има некаква капитална поврзаност со други субјекти по било која основа.

Просечниот број на вработени во 2025 беа 3 вработени.

Друштвото ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп е со чисто 100% домашен капитал со основачки влог од 959.000 денари .

Орган на управување на Друштвото е еден управител – Васе Стефаноска, управител со неограничени овластувања во рамките на регистрираните дејности.

Овие податоци се запишани во Трговскиот Регистар при Централен Регистар на РМ.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Финансиските извештаи на Друштвото се составени во согласност со домашната законска регулатива од областа на сметководството, сметководствените принципи кои се применуваат во практиката и Меѓународните Сметководствени Стандарди. Законската регулатива во Република Македонија одредени прашања ги регулира различно од Меѓународните Сметководствени Стандарди, затоа во белешките кон финансиските извештаи наведени се разликите со МСС доколку се тие значајни.

Друштвото финансиските извештаи ги подготвува во согласност со законските прописи и сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Македонија.

Овие финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот кои се однесуваат на работењето на Друштвото. Ставките во евиденцијата на Друштвото се прикажани врз основа на методот на набавна вредност. Веродостојноста е покриена со фактот дека Друштвото ќе продолжи со работа и во иднина.

Управителот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во утврдените пресметковни периоди.

Презентираните финансиски извештаи претставуваат приказ на резултатите на работењето на Друштвото како поединечен субјект.

Информациите во финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД).

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Работењето на Друштвото е целосно усогласено со Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи, Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст:

3.1. Приходи од продажба на стоки и услуги

Приходите од продажба на трговски стоки се признаваат во Билансот на Успех како значајни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на стоките.

Приходите од услуги се признаваат во Билансот на Успех до степен на завршеност на услугите на денот на билансот. Степенот на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Цените на стоките и услугите на Друштвото не се лимитирани и слободно се формираат на пазарот.

Сите приходи на Друштвото се евидентирани согласно МСС 18.

3.2. Приходи и расходи од камати и курсни разлики

Приходите и расходите од камати се признаваат во Билансот на Успех за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот прилив или одлив на средства.

Приходите и расходите од курсни разлики на странски средства за плаќање се признаваат во Билансот на Успех според девизниот курс на Народна Банка на Р.Македонија на денот на трансакцијата.

3.3. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат според номиналната вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи.

Ненаплатливите побарувања, како и побарувањата од каматите што произлегуваат од нив, се базираат на проценката на управителот за можноста за нивна наплата.

3.4. Залихи

Залихите Друштвото ги вреднува по набавна цена.

Трошењето на суровините, материјалите и стоките се евидентира користејќи го методот на набавни цени. Овој метод конзистентно е применуван во текот на пресметковниот период. Материјалите, суровините и резервните делови се водат по набавни цени. Друштвото трошоците на залихите ги утврдува по пат на користење на методата прв при влегување , прв при излегување , таканаречена ФИ-ФО метода. Друштвото за 2023 немаше залихи.

3.5. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово во благајната, чековите, мениците, како и депозитите на денарските средства на жиро сметките на Друштвото кои се водат кај деловните банки и денарската противвредност на девизните средства на девизните сметки.

3.6. Обврска спрема добавувачите

Обврските спрема добавувачите во евиденцијата на Друштвото се евидентираат според номиналната вредност на обврската.

3.7. Обврски за кредити и други позајмици

Обврските за долгорочните и краткорочните кредити почетно се евидентираат според нето примените средства.

Сите износи од кредитните обврски кои доспеваат за плаќање во рокот од 12 месеци од датата под која се изготвува Билансот на Состојбата се класифицираат како тековни обврски.

3.8. Обврски за даноци

Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Македонија. Данокот на добивка се пресметува по пропишана стапка, на добивката коригирана за непризнатите ставки на расходи, даночни олеснувања и ослободувања во согласност со Законот за Данок на Добивка.

3.9. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странски валути се искажуваат во денари по среден курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки или загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Билансот на Успехот како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

3.10. Расходи

Утврдувањето на расходите во Друштвото се врши согласно прифатените меѓународните стандарди (МСС). Расходите на Друштвото се признаваат во Билансот на Успех според принципот на настанатост и мерливост односно директна поврзаност помеѓу направените трошоци и заработката на конкретни ставки на приходи.

За даночни цели признавањето на расходите е согласно законите кој ја определуваат даночната политика во Р.Македонија.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Подготовката на финансиските извештаи е во согласност со општо прифатените сметководствени политики и бара користење на проценки и претпоставки кои имаат влијание на прикажаните средства и обврски, потенцијалните средства и обврски на денот на финансиските извештаи и прикажаните износи на приходите и расходите за време на извештајниот период. Овие проценки се базирани на најдобрите познавања на раководството на тековните настани и активности.

Дополнителни информации се прикажани во сметководствените политики и соодветните белешки кон финансиските извештаи.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Во извештајната 2025 година не се вршеа корекции на грешки од тековната или од претходните години и следствено на тоа не се вршеше промена на сметководствените политики.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложена на најразлични финансиски ризици, поради што основна цел на Друштвото е адекватно управување со ризикот.

Напорите да се одржи адекватна рамнотежа помеѓу прифатливо ниво на ризик од една и стабилност и профитабилност во работењето од друга страна се постојани. Во таа насока и оперативниот ризик вклучува постојано набљудување, оценување и управување со истиот.

Најважните типови на ризик се кредитниот, ликвидносниот, пазарниот и оперативниот ризик. Пазарниот ризик ги вклучува каматниот и валутниот ризик.

Друштвото егзистира на пазарот од своето основање и се соочува со пазарен ризик во стандарден обем, на промена на понудата и побарувачката и други вообичаени ризици кој се одлика на едно пазарно општество. Кредитен ризик нема бидејќи истото не е кредитно задолжено. Ризик од неликвидност непостои бидејќи приливите се стандардни и во планираната динамика. Редовно и планирано се исплаќаат обврските како кон добавувачите така и кон државата.

За извештајната година вкупните приливи се во износ од 30.477.207 денари а вкупните одливи се во износ од 29.985.079 денари и едните и другите се квантифицираа во текот на годината со планираната динамика на прилив и одлив.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување	0	0	0	0	0	0
Намалување	0	0	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Амортизација	0	0	0	0	0	0
Намалување	0	0	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување	0	0	0	0	0	0
Намалување	0	0	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0
Амортизација	0	0	0	0	0	0
Намалување	0	0	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2025 (тековна година)	0	11.105.100	2.066.687	0	13.171.787
Зголемување	0	0	0	0	0
Намалување	0	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	11.105.100	2.066.687	0	13.171.787
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2025 (тековна година)	0	185.085	909.418	0	1.094.503
Амортизација	0	277.628	180.562	0	458.190
Намалување	0	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	462.713	1.089.980	0	1.552.693
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	10.642.387	976.707	0	11.619.094
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2025 (тековна година)	0	10.920.015	1.157.269	0	12.077.284
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2024 (претходна година)	0	0	1.917.937	0	1.917.937
Зголемување	0	11.105.100	148.750	0	11.253.850
Намалување	0	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	11.105.100	2.066.687	0	13.171.787
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2024 (претходна година)	0	0	722.948	0	722.948
Амортизација	0	185.085	186.470	0	371.555
Намалување	0	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	185.085	909.418	0	1.094.503
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	10.920.015	1.157.269	0	12.077.284
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (претходна година)	0	0	1.194.989	0	1.194.989

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2025	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обратно стадо	Повеќе-годишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки	0	0	0	0	0	0
Намалување како резултат на продажби	0	0	0	0	0	0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи	0	0	0	0	0	0
Промена на вредноста на биолошките средства	0	0	0	0	0	0
Трошоци на амортизација на биолошките средства	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
<i>Нетековни средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Тековни средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Вкупно биолошки средства 2024	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 Јануари 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки	0	0	0	0	0	0
Намалување како резултат на продажби	0	0	0	0	0	0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи	0	0	0	0	0	0
Промена на вредноста на биолошките средства	0	0	0	0	0	0
Трошоци на амортизација на биолошките средства	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0
<i>Нетековни средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Тековни средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Вкупно биолошки средства	0	0	0	0	0	0

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Вкупно:	0	0

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	9.907.744	7.367.140
Побарувања од купувачи во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	0	0
Вредносно усогласување на побарувања	0	0
Вкупно:	9.907.744	7.367.140

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	544.309	74.131
Парични средства во денарска благајна	21.405	34.766
Девизна сметка	0	0
Девизна благајна	0	0
Вкупно:	565.714	108.897

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба					
		2025 (тековна година)		згол. намал.		31.12.25	
		01.01.25	%	згол. намал.	31.12.25	%	
Обични акции	Физички лица	0	0	0	0	0	0
	Правни лица	0	0	0	0	0	0
	Откупени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Приоритетни акции	ФПИО	0	0	0	0	0	0
	Вкупно	0	0	0	0	0	0
		2024 (претходна година)		згол. намал.		31.12.24	
		01.01.24	%	згол. намал.	31.12.24	%	
Обични акции	Физички лица	0	0	0	0	0	0

	Правни лица	0	0	0	0	0	0
	Откупени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Приоритетни акции	ФПИО	0	0	0	0	0	0
	Вкупно	0	0	0	0	0	0

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:

Тековна година

Претходна година

Вид на обврска: Вид на обезбедување:

Обврски спрема поврзани

друштва _____

Обврски кон добавувачи _____

Обврски спрема поврзани

друштва по основ на заеми

и кредити _____

Обврски по основ на кредити _____

Обврски по основ на заеми _____

Останати долгорочни обврски: _____

Вкупно:

0

0

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Тековна година

Претходна година

Добавувачи во земјата

11.783.076

13.018.197

Добавувачи во странство

0

0

Добавувачи за нефактурирани стоки

0

0

Вкупно:

11.783.076

13.018.197

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Тековна година

Претходна година

Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани

друштва

0

0

Краткорочни кредити во земјата

1.478.429

5.420.838

Краткорочни кредити во странство

0

0

Вкупно:

1.478.429

5.420.838

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	8.531.165	8.502.655
Приходи од продажба во странство	0	0
Вкупно:	8.531.165	8.502.655

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	929.706	243.869
Приходи од наплатени отпишани побарувања	0	0
Приходи од државни поддршки	0	0
Вкупно:	929.706	243.869

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	0	0
Трошоци за саеми	0	0
Наемнина	201.636	201.636
Дневници за службени патувања и патни трошоци	0	0
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	0	0
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	0	0
Премии за осигурување	0	0
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	116.379	103.240
Трошоци за ревизија	0	0
Трошоци за останати интелектуални услуги	110.320	272.725
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	18.313	3
Загуби од отуѓување на нетековни средства	0	0
Останати расходи	342.575	160.493
Вкупно останати оперативни расходи	789.223	738.094

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	0	0
Обврски по основ на купопродажни односи	0	0
Приходи од продажба на готови производи	0	0
Приходи од продажба на стоки	0	0

Прилеп, 25.02.2026 г

ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД
ул.Кузман Јосифоски бр.8 Прилеп
Управител,
Васе Стефаноска

